
ЈП ДЕПОНИЈА ДРИСЛА - СКОПЈЕ

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

ЗА ГОДИНАТА ШТО ЗАВРШУВА НА 31.12.2021

СО ИЗВЕШТАЈ ОД НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

Скопје, јуни 2022 година

Содржина

ИЗВЕШТАЈ ОД НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР	3
Извештај за сеопфатна добивка.....	5
Извештај за финансиска состојба.....	6
Извештај за промените на капиталот	7
Извештај за паричните текови	8
1. ОПШТИ ПОДАТОЦИ	9
2. ОСНОВА ЗА ПОДГОТОВКА НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ.....	10
3. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ.....	16
4. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПРОЦЕНКИ.....	22
5. ПРОМЕНА НА СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ПОЛИТИКИ, СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ОЦЕНКИ И КОРЕКЦИЈА НА ГРЕШКИ.....	23
6. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИОТ РИЗИК	23
7. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ	26
Објаснувачки белешки кон билансот на успех	28
Објаснувачки белешки кон билансот на состојба	31
40.Трансакции со поврзани субјекти	36
41. Настани по датумот на известување.....	36
Додаток 1 – Законска обврска за составување на годишна сметка и годишен извештај за работење.....	37
Додаток 2 – Годишна сметка	38
Додаток 3 – Годишен извештај	39

ИЗВЕШТАЈ ОД НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР ДО РАКОВОДСТВОТО И АКЦИОНЕРите НА ЈП ДЕПОНИЈА ДРИСЛА - Скопје

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на ЈП ДЕПОНИЈА ДРИСЛА - Скопје коишто ги вклучуваат: Билансот на состојба заклучно со 31 декември 2021, Билансот на успех, Прегледот на паричните текови, Извештајот за промената во главнината за годината која што завршува на тој датум, како и прегледот на значајни сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди кои се прифатени и кои се применуваат во Република Северна Македонија како и за интерните контроли коишто се релевантни за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи, ослободени од материјално погрешни прикажувања, без разлика дали е тоа резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ревизијата ја извршивме во согласност со Меѓународните ревизорски стандарди кои се прифатени и кои се применуваат во Република Северна Македонија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешни прикажувања. Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и процената на ризиците од материјално погрешни прикажувања на финансиските извештаи, без разлика дали се резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола, релевантна за подготвување и објективното презентирање на финансиските извештаи на ентитетот за да обликува ревизорски постапки коишто се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективноста на интерната контрола на ентитетот. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на сопственото презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази којшто ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Според наше мислење, финансиските извештаи ја презентираат објективно, од сите материјални аспекти, финансиската состојба на **ЈП ДЕПОНИЈА ДРИСЛА** заклучно со 31 декември 2021 година и резултатите од неговото работење и неговите парични текови за годината којашто завршува тогаш, во согласност со сметководствените стандарди што се прифатени во Република Северна Македонија.

Обрнување на внимание

- Како што е наведено во белешката 18 кон придржните финансиски извештаи, Друштвото со датумот на финансиските извештаи, има евидентирано земјиште со нето сметководствена вредност од 879,559 илјади кои е во сопственост на Република Северна Македонија, а Друштвото има право на трајно користење.

Нашето мислење не е квалификувано во врска со ова прашање.

Извештај за други правни и регулативни барања

Раководството на Друштвото исто така одговорно за подготвување на годишниот извештај за работата во согласност со член 240 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да известиме дали годишниот извештај за работа е конзистентен со годишната сметка и финансиските извештаи за годината која завршува на 31 Декември 2021 година. Нашата работа по однос на годишниот извештај за работата е извршена во согласност MCP 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работата се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи.

Финансиските информации во годишниот извештај за работата се конзистентен, од сите материјални аспекти, со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на **ЈП ДЕПОНИЈА ДРИСЛА** за годината што завршува на 31 Декември 2021 година.

Овластен ревизор
Маја Ивановска

23 Јуни 2020 година



ECOVIS®
AUDIT MACEDONIA
Друштво за ревизија
ЕКОВИС АУДИТ МАКЕДОНИЈА
ДОО Скопје

Управител
Кирил Андоновски

ЕКОВИС АУДИТ МАКЕДОНИЈА ДОО СКОПЈЕ

ECOVIS International is a Swiss association. Each Ecovis member firm is an independent legal entity in its own country and is only liable for its own acts or omissions, not those of any other entity. ECOVIS Audit Macedonia is a member firm of ECOVIS International.

РЕВИЗОРСКИ ИЗВЕШТАЈ			4
ДАТУМ	ОЗНАКА	БРОЈ	
23.06.2022	М.И	05-Ч/102	

**Извештај за сеопфатна добивка
За годината што завршува на 31 декември 2021
(во илјада денари)**

	Белешка	31 декември 2021	31 декември 2020
Приходи			
Приходи од продажба	8	263,337	233,734
Оперативни приходи	9	29,231	43,280
Промени во залихите		0	0
		292,569	277,015
Расходи			
Набавна вредност на продадени добра (стоки)		-	-
Трошоци за сировини и други материјали	10	(37,848)	(24,990)
Услуги со карактер на материјални трошоци	11	(16,028)	(38,354)
Останати трошоци од работењето	12	(17,009)	(13,450)
Плати и надоместоци од плати	13	(77,903)	(66,190)
Останати расходи од работењето	14	(2,836)	(9,765)
Вредносно усогласување (обезвреднување) на нематеријални средства	15	(21,198)	(68,539)
Амортизација		(20,621)	(18,634)
		(193,443)	(239,922)
Добивка/(загуба) од редовно работење		99,125	37,093
Финансиски приходи	16	10	14
Финансиски расходи	17	(2,924)	(2,990)
Добивка (-) Загуба пред одданочување		96,212	34,117
Данок од добивка		(8,835)	(2,611)
Нето добивка/(загуба) по одданочување		87,377	31,506
Останата сеопфатна добивка			
ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА/ЗАГУБА		87,377	31,506
СЕОПФАТНА ДОБИВКА ЗА ПЕРИОДОТ ШТО ПРИПАЃА НА СОПСТВЕНИЦИТЕ		87,377	31,506

Белешките кон финансиските извештаи
претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи

Финансиските извештаи се изготвени од:

Овие финансиски извештаи се одобрени од Раководството на
Друштвото на 15 март 2022 година и се потпишани во негово
име од

Овластено лице за подготвка
на финансиските извештаи

Овластено лице на ЈП ДРИСЛА Скопје

Извештај за финансиска состојба**на ден 31 декември 2021**

(во илјада денари)

		31 Белешка Декември 2021	31 Декември 2020
СРЕДСТВА			
Нетековни средства			
Недвижности, постројки и опрема	18	1,171,505	1,142,442
Нематеријални средства	19	12,885	8,939
Долгорочни финансиски средства	20	422	0
Вкупно нетековни средства		1,184,812	1,151,381
Тековни средства			
Парични средства и еквиваленти	21	4,208	2,894
Побарувања од поврзани друштва		0	0
Побарувања од купувачи	22	161,528	105,411
Побарувања од државни органи и институции	23	1,190	5,934
Побарувања од вработените	24	139	1
Краткорочни финансиски средства	25	14	0
Залиха на сировини и материјали	26	5,317	5,281
Останати побарувања	27	30	559
Платени трошоци за идни периоди и пресметани приходи	28	2,272	882
Вкупно тековни средства		174,697	120,961
ВКУПНИ СРЕДСТВА			
КАПИТАЛ И ОБВРСКИ			
Капитал			
Запишан Капитал		154	154
Резерви		140,566	109,060
Добивка/(загуба) за финансиска година		87,377	31,506
Акумулирана добивка/загуба		195,742	195,742
Вкупно капитал		423,839	336,463
Нетековни обврски			
Долгорочни заеми и кредити	29	8,389	3,380
Вкупно нетековни обврски		8,389	3,380
Тековни обврски			
Краткорочни обврски спрема поврзани друштва	30	0	0
Обврски спрема добавувачи	31	89,697	90,247
Краткорочни кредити и заеми	32	0	0
Обврски кон вработените	33	2,064	119
Тековни даночни обврски	34	7,544	8,650
Останати краткорочни обврски	35	8,107	11,093
Одложени плаќања на трошоци и приходи на идни периоди (ПВР)	36	819,868	822,390
Вкупно тековни обврски		927,281	932,499
ВКУПНИ ОБВРСКИ		935,670	935,879
ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ		1,359,509	1,272,342

**Извештај за промените на капиталот
за годината која завршува на 31 декември 2021
(во илјада денари)**

	Акционерски капитал (удели)	Резерви	Акумулирана добивка/ (загуба)	Вкупно
Состојба на 01 јануари 2020 година	770	109,060	195,742	305,572
Нова емисија (уплата од сопствениците)	(616)	-	-	-
Исплатена дивиденда за периодот	-	-	-	-
Добивка (загуба) за периодот	-	-	31,506	31,506
Реинвестирана добивка	-	-	-	-
Промени во објективната вредност на вложувања расположливи за продажба	-	-	-	-
Ревалоризационен вишок од проценка на основни средства	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2020 година	154	109,060	227,249	336,463
Добивка распределана на сопствениците	-	-	-	-
Состојба на 01 јануари 2021 година	154	109,060	227,249	336,463
Исправка на грешки во претходни периоди	-	-	-	-
Влијание на промените на сметководствени политики	-	-	-	-
Корегирана состојба на 01 јануари 2021 година	154	109,060	227,249	336,463
Нова емисија (уплата од сопствениците)	-	-	-	-
Исплатена дивиденда за периодот	-	-	-	-
Добивка (загуба) за периодот	-	-	87,377	87,377
Реинвестирана добивка	-	31,506	(31,506)	-
Зголемување на резерви	-	-	-	-
Ревалоризационен вишок од проценка на основни средства	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2021 година	154	140,566	283,119	423,839
Исправка на грешки во претходни периоди	-	-	-	-
Влијание на промените на сметководствени политики	-	-	-	-
Корегирана состојба на 31 декември 2021 година	154	140,566	283,119	423,839

Белешките кон финансиските извештаи
претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи

**Извештај за паричните текови
за годината која завршува на 31 декември 2021
(во илјада денари)**

	31 декември 2021	31 декември 2020
А.Готовински текови од оперативни активности		
Добивка/(загуба) по одданочување	87,377	31,506
Усогласување за:		
Амортизација	20,645	18,664
Зголемување/намалување на побарувања од поврзани субјекти	-	-
Зголемување/намалување на побарувања од купувачи	(56,117)	(18,610)
Зголемување/намалување на дадени аванси	-	-
Зголемување/намалување на примени аванси	-	-
Зголемување/намалување на останати побарувања	3,745	(4,557)
Зголемување/намалување на залихи	(36)	2,933
Зголемување/намалување на обврски спрема поврзани друштва	-	(6,456)
Зголемување/намалување на обврски спрема добавувачи	(549)	(40,502)
Зголемување/намалување на останати краткорочни обврски	(2,147)	(17,944)
Нето(одливи)/ приливи од оперативни активности	52,917	(34,967)
Б.Готовински текови од инвестициони активности		
Директни продажби (-набавки) на материјални и нематеријални средства	(53,655)	37,540
Зголемување/намалувања на долгорочни вложувања	(422)	-
Зголемување/намалувања на дадени заеми	(14)	-
Нето(одливи)/ приливи од инвестициони активности	(54,090)	37,540
В.Готовински текови од финансиски активности		
Зголемување на капиталот	-	-
Зголемување/намалување на долгорочни кредити	5,010	3,380
Зголемување/намалување на одложени приходи	(2,522)	(3,367)
Зголемување на резерви	-	-
Исправка на грешки во претходни периоди	-	-
Исплатена дивиденда за периодот	-	-
Нето(одливи)/ приливи од финансиски активности	2,488	13
Зголемување/намалување на паричните средства	1,314	2,586
Парични средства на почетокот на годината	2,894	309
Парични средства на крајот на годината	4,208	2,894

Белешките кон финансиските извештаи
претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи

ЈП ДЕПОНИЈА ДРИСЛА - Скопје
Белешки кон финансиските извештаи
Состојба за годината што завршува со 31.12.2021 година

1. ОПШТИ ПОДАТОЦИ

Јавно претпријатие за депонирање на комунален отпад ДРИСЛА Скопје со седиште на Булевар Илинден ББ Скопје е основано во Централен Регистар на РСМ на 30.09.2009 година.

Скратениот назив на друштвото е:

ЈП ДЕПОНИЈА ДРИСЛА Скопје

Според Решението за распоредување на деловниот субјект по претежна дејност, даночниот обврзник е регистриран под шифра: 38.21 Обработка и отстранување на безопасен отпад.

Финансиското работење се обавува преку следниве жиро сметки:

Банка	Бр.на жиро сметка	Потписници
Халк Банка	270-0653319102-40	Јане Мицевски
Комерцијална Банка	300-0000033841-72	Јане Мицевски
НЛБ Банка	210-0653319101-36	Јане Мицевски
Силк Роад	280-1241005001-69	Јане Мицевски

Овластено лице за истото е:

-Јане Мицевски

Матичен број на друштвото е: 6533191

Даночниот број на друштвото е: 4080009506800

Основна главнина:

Непаричен влог: 0,00 денари.

Паричен влог: 154.000,00 денари.

Вкупна основна главнина МКД: 154.000,00 денари.

Сопственици за Друштвото се:

- Град Скопје , со адреса на ул. Булевар Илинден ББ Скопје со вкупен уплатен непаричен влог во износ од 0,00 денари и паричен влог во износ од 154.000,00 денари

За управители на Друштвото се назначени:

- Јане Мицевски со живеалиште на ул. 21 бр. 9 Сопиште

Овластувања: Вршител на должноста директор

За целите на ДДВ даночниот обврзник е регистриран.

На 31.12.2021 година друштвото има вработено **161** лица, додека бројот на вработени во 2020 година изнесува **144** лица.

Друштвото во својот состав заклучно 31.12.2021 нема регистрирано подружници.

2. ОСНОВА ЗА ПОДГОТОВКА НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2.1 Основа за подготвување на финансиските извештаи

Во согласност со одредбите на Законот за трговски друштва (Службен весник на РСМ бр.28/04, 84/05, 71/06, 25/07, 87/08, 17/09, 23/09, 42/10, 48/10, 8/11, 21/11, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16 и 61/16) правните лица во Република Северна Македонија имаат обврска да водат сметководство и да подготвуваат финансиски извештаи во согласност со усвоените меѓународни стандарди за финансиско известување објавени во Службен весник на Република Северна Македонија.

На 29 декември 2009 година, донесен е нов Правилник за водење сметководство ("Службен весник на РСМ 159/09, 164/10 и 107/11") во кој се објавени Меѓународните сметководствени стандарди (МСС), Меѓунардолните стандарди за финансиско известување (МСФИ), заедно со толкувањата на Постојниот комитет за толкување (ПКТ) и толкувањата на Комитетот за Толкување на Меѓународното финансиско известување (КТМФИ), утврдени и издадени од Одборот за Меѓународни Сметководствени Стандарди (ОМСС) заклучно со 01 Јануари 2009 година. Овој правилник се применува од 1 Јануари 2010 година.

Меѓутоа, до датумот на составување на финансиските извештаи не се преведени и објавени сите измени и дополнувања на МСС/МСФИ и толкувањата на КТМФИ кои стапиле на сила за годишните периоди кои започнуваат на 1 Јануари 2009 година. Притоа придржните финансиски извештаи на Друштвото се прикажани во согласност со билансните шеми објавени во Правилникот за формата и содржината на годишната сметка ("Службен весник на Република Северна Македонија" бр.60/14), чиј сет на финансиски извештаи отстапува од оние дефинирани во МСС 1-Презентирање на финансиските извештаи и притоа во поединечни делови отстапува од начинот на презентација на одредени билансни позиции предвидени со наведениот стандард.

Во врска со погоре наведеното, а имајќи ги во предвид потенцијално материјалните значајни ефекти од разликите помеѓу сметководствените прописи на Република Северна Македонија и МСФИ/МСС, кои можат да имаат влијание на релевантноста и објективноста на финансиските извештаи на Друштвото, придржните финансиски извештаи не можат да се сметаат за финансиски извештаи изгответи во согласност со МСФИ и МСС.

Финансиските извештаи се составени во согласност со принципот на набавна вредност, освен ако не е поинаку наведено во сметководствените политики кои се дадени во натамошниот текст.

Во составувањето на овие финансиски извештаи Друштвото ги применува сметководствените политики наведени во белешката 2.

Износите содржани во финансиските извештаи на Друштвото се прикажани во илјади македонски денари. Денарот претставува официјална валута на известување во Република Северна Македонија.

2.2 Објавени стандарди и толкувања кои се во сила во тековниот период, а кои се уште не се официјално преведени и усвоени

На денот на издавањето на овие финансиски извештаи, подолу наведените стандарди и измени на стандарди беа издадени од страна на Одборот за меѓународни сметководствени стандарди и толкувања објавени од Комисијата за толкувања на меѓународно финансиско известување, но истите не се официјално усвоени во Република Северна Македонија.

- Измени на МСФИ 7 “Финансиски инструменти: Обелоденувања”- Измени со кои се подобруваат обелоденувањата на објективната вредност и ризикот на ликвидност (ревидиран во март 2009, применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2009 година).
- Измени на МСФИ 1 “Првично усвојување на меѓународните стандарди за финансиско известување”- Дополнителни исклучоци за ентитети кои прв пат ги применуваат МСФИ. Измените се однесуваат на средствата во индустријата за нафта, гас и утврдување дали договорите содржат лизинг (ревидиран во јули 2009 година, применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2010 година).
- Измени и дополнувања на различни стандарди и толкувања како резултат на Проектот за годишно квалитативно подобрување на МСФИ објавен на 16 април 2009 година (МСФИ 5, МСФИ 8, МСС 1, МСС 7, МСС 17, МСС 36, МСС 39, КТМФИ 16) - првенствено со намера да се отстранат неусогласеностите и појаснување на формулацијата во текстот (измените на стандардите се применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2010 година, додека измените на КТМФИ за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јули 2009 година).
- Измени на МСС 38 “ Нематеријални средства” (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јули 2009).
- Измени на МСФИ 2 “Плаќање врз основа на акции” – Измени како резултат на Проектот за годишно квалитативно подобрување на МСФИ (ревидиран во април 2009 година, применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јули 2009 година) и измени кои се однесуваат на трансакции на групни готовински плаќања врз основа на акции (ревидиран во јуни 2009 година, применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2010 година).
- Измени на КТМФИ 9 “Повторна проценка на вградените деривати” (применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јули 2009 година) и МСС 39 “Финансиски инструменти: Признавање и мерење”- Вградени деривативи (применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 30 јуни 2009 година).
- КТМФИ 18 “Пренос на средства од купувачи” (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јули 2009 година) “Сеопфатна рамка за финансиско известување на 2010 година” што претставува измена на “Рамката за

подготовка и прикажување на Финансиските извештаи” (применлива за пренос на средства од купувачи примени на или по септември 2010 година).

- Дополнувања на МСФИ 1 “Првично усвојување на меѓународните стандарди за финансиско известување” – ограничен исклучок по споредбени обелоденувања пропишани во рамките на МСФИ 7 кај ентитети кои прв пат го применуваат МСФИ (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јули 2010 година).
- Дополнувања на МСС 24 “Обелоденувања за поврзани страни”- Поедноставени барања за обелоденувања кај ентитети кои се под (значителна) контрола или влијние на владата и појаснување на дефиницијата за поврзани страни (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2011 година).
- Дополнувања на МСС 32 “Финансиски инструменти: презентирање”- Сметководство за правата на издавање на нови кции (применлив за годишните периоди на известување кои започнуваат на или по 1 февруари 2010 година).
- Дополнувања на различни стандарди и толкувања “Подобрувања на МСФИ 2010 како резултат на Проектот за годишно квалитативно подобрување на МСФИ објавен на 6 мај 2010 година (МСФИ 1, МСФИ 3, МСФИ 7, МСС 1, МСС 27, МСС 34, КТМФИ 13)”- првенствено со намера да се отстранат неусогласеностите и појаснување на формулатијата во текстот (поголем број од дополнувањата ќе бидат применливи за годишните периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2011 година).
- Дополнувања на КТМФИ 14 “МСС 19- Ограничување на дефинираните примања, минималните барања за финансирање и нивната интеракција” Авансна уплата на минимални средства потребни за финансирање (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2011 година).
- КТМФИ 19 “Подмирување на финансиски обврски со инструменти на главнината” (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јули 2010 година).
- Дополнувања на МСФИ 1 “Првично усвојување на меѓународните стандарди за финансиско известување” – Висока хиперинфлација и отстранување на фиксни датуми за ентитетите кои прв пат го применуваат МСФИ (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јули 2011 година).
- Дополнувања на МСФИ 7 “Финансиски инструменти: Обелоденувања” – Пренос на финансиски средства (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јули 2011 година).
- Дополнувања на МСС 12 ”Даночна добивка”- Одложен данок: поврат на средствата кои се наоѓаат на основата (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2012 година).
- МСФИ 10 “Консолидирани финансиски извештаи” (применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2013 година).
- МСФИ 11 “Заеднички аранжмани” (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2013 година).
- МСФИ 12 “Обелоденувања на вложувања во други правни лица” (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2013 година).
- МСФИ 13 “ Мерење на објективна вредност” (применлив за годишно периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2013 година).

- МСС 27 (ревидиран во 2011) "Периодични финансиски извештаи" (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2013 година).
- МСС 28 (ревидиран во 2011) "Вложувања во придружени правни лица и заеднички вложувања" (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2013 година).
- Дополнувања на МСФИ 1 "Првично усвојување на меѓународните стандарди за финансиско известување"- Државни кредити (применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2013 година).
- Дополнувања на МСФИ 7 "Финансиски инструменти: Обелоденувања" - Порамнување на финансиските средства и финансиски обврски (применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2013 година).
- Дополнувања на МСФИ 10, МСФИ 11 и МСФИ 12 "Консолидирани финансиски извештаи, Заеднички аранжмани и Обелоденувања на вложувања во други правни лица: Упатство за преодна примена" (применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2013 година).
- Дополнувања на МСС 1 "Презентација на финансиски извештаи"- Презентација на ставки од Останата сеопфатна добивка (применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јули 2012 година).
- Дополнувања на МСС 19 "Користи за вработените"- Подобрување на сметководството за користи по престанување на работниот однос (применлив за годишни периоди за известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2013 година).
- Дополнувања на различни стандарди "Подобрувања на МСФИ (циклус 2009-2011) како резултат на годишните проекти за подобрувања на МСФИ (МСФИ1, МСС 1, МСС 16, МСС 32 и МСС 34) главно поврзано со елиминација за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2013 година).
- КТМФИ 20 "Трошоци за откривка во фазата на производство на површински рудници" (применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2013 година).
- Дополнувања на МСФИ 10 "Консолидирани финансиски извештаи", МСФИ 12 "Обелоденувања на вложувања во други правни лица" и МСС 27 "Поединечни финансиски извештаи"- Вложувачки правни лица (применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2014 година).
- Дополнувања на МСС 32 "Финансиски инструменти: Презентирање"- Порамнување на финансиски средства и финансиските обврски (применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2014 година).
- Дополнувања на МСС 36 "Обезвреднување на средствата"- Обелоденувања за надоместувачката вредност за нефинансиски средства (применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2014 година).
- Дополнувања на МСС 39 "Финансиски инструменти: Признавање и мерење"Замена на деривати и продолжување на сметководството за хеџинг трансакции (применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2014 година).
- КТМФИ 21 "Давачки" (толкување применливо за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2014 година).
- Дополнувања на МСС 19 "Користи за вработените" – Планови за дефинирани користи: Придонеси за вработените (Применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јули 2014 година).

- Дополнувања на различни стандарди “Подобрувања на МСФИ” (цилус 2010-2012) како резултат на годишните проекти за подобрување на МСФИ (МСФИ2, МСФИ 3, МДФИ 8, МСФИ 13, МСС 16, МСС 24 и МСС 38) главно поврзано со елиминација на неконзистентни и терминолошки објаснувања (промените се применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јули 2014 година).
- Дополнувања на различни стандарди “Подобрувања на МСФИ (цилус 2011-2013) како резултат на годишните проекти за подобрување на МСФИ (МСФИ 1, МСФИ 3, МСФИ 13 и МСС 40) главно поврзано со елиминација на неконзистентности и терминолошки објаснувања (промените се применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или 1 јули 2014 година.).
- МСФИ 14 “Одложени сметки согласно законската регулатива”(применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2016 година).
- Дополнување на МСФИ 10“Консолидирани финансиски извештаи ” и МСС 28 “Учество во придружени правни субјекти и заеднички вложувања” – Продажба на или вложувања во средства на вложувачот и неговиот придружен правен субјект или заедничко вложување (применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2016 .
- Дополнување на МСФИ 11“Заеднички аранжмани ” – Сметководство за стекнати удели во заеднички операции (применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2016 година).
- Дополнување на МСС 1 “Презентација на финансиски извештаи” –Иницијатива за обелоденување (применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2016 година).
- Дополнување на МСС 16 “Недвижности, постројки и опрема ” и МСС 38 “Нематеријални средства” – Појаснување на прифатливите методи за пресметка на амортизација (применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2016 година).
- Дополнување на МСС 16 “Недвижности, постројки и опрема ” и МСС 41 “Земјоделство” – Земјоделство: плодородни стебла (применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2016 година).
- Дополнување на МСС 27 “Поединечни финансиски извештаи” – Метод на главнина во поединечни финансиски извештаи (применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2016 година).

Дополнувања на различни стандарди “Подобрувања на МСФИ” (цилус 2012-2014) како резултат на годишните проекти за подобрување на МСФИ (МСФИ 5, МСФИ 7, МСС 19 и МСС 34) главно поврзани со елиминација на неконзистентности и терминолошки објаснувања (промените се применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2016 година).

2.3 Објавени стандарди и толкувања кои се уште не стапиле на сила во тековниот период

На денот на издавањето на овие финансиски извештаи објавени се следните стандарди, нивните дополнувања и толкувања кои се уште не стапиле на сила:

- МСФИ 9 “Финансиски инструменти” (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2018 година).
- МСФИ 15 “Приходи од договори со купувачи” (применлив за годишни периоди известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2017).
- МСФИ 16 “Лизинг ” (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2019 година).
- Измени на МСФИ 2 “Плаќање врз основа на акции” – Класификација и мерење на трансакции (применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2018 година).
- Измени на МСФИ 4 “Договори за осигурување” – Со примена на МСФИ 9 “Финансиски инструменти” и МСФИ 4 “Договори за осигурување” (применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2018 година или кога МСФИ 9 “Финансиски инструменти” се применува прв пат).
- Дополнувања на МСФИ 10 “Консолидирани финансиски извештаи” и МСС 28 “Учества во придрожени правни субјекти и во заеднички вложувања” – Продажба или доделување на средства помеѓу инвеститорот и неговиот придрожен субјект или заедничко вложување и понатамошни дополнувања (почетниот датум на примена е одложен на неопределено време се додека проектот за истражување на методот на главнина не биде завршен).
- Измени на МСС 7 “Извештај за парични текови” - Иницијатива за обелоденувања (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2017 година).
- Дополнувања на МСС 12 “Даноци на добивка” – Признавање на одложени даночни средства за нереализирани загуби (применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2017 година)
- Дополнувања на МСС 40 “Вложувања во недвижности” – Преноси на вложувања во недвижности (применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2018 година).
- Дополнувања на различни стандарди “Подобрувања на МСФИ” (циклус 2014-2016) како резултат на годишните проекти за подобрување на МСФИ (МСФИ 1, МСФИ 12 и МСС 28) главно поврзано со елиминација на неконзистентности и терминолошки објаснувања (промените на МСФИ 12 се применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2016 година додека промените на МСФИ 1 и МСС 28 се применливи за годишните периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2018 година).

Раководството го проценува влијанието на промените на МСС, новите МСФИ и толкувањата на финансиските извештаи. Иако поголем дел од овие промени не се применливи во работењето на Друштвото, раководството не изразува експлицитна и безрезервна изјава за усогласеноста на финансиските извештаи со МСС и МСФИ, кои се применуваат за периодот прикажан во приложените финансиски извештаи.

Подготвувањето на финансиските извештаи во согласност со Законот за трговски друштва и Правилникот за водење на сметководство бара примена на проценки и претпоставки од страна на менаџментот на Друштвото, кои влијаат врз искажаните позиции во финансиските извештаи. Иако проценките на раководството се базираат на разумни информации и познавања за настаните и активностите, фактичките резултати може да се разликуваат од проценетите. Проценките на раководството се прикажани во Белешка 4.

2.4 Функционална и известувачка валута

Финансиските извештаи се прикажани во македонски денари (МКД или денари), која е известувачка и функционална валута на друштвото. Тековните и споредбените податоци во финансиските извештаи се дадени во илјади македонски денари.

2.5 Користење на проценки и расудувања

Изготвувањето на финансиските извештаи изискува од менаџментот да прави расудувања, проценки и претпоставки кои влијаат на промената на политиките и прикажаните износи на средствата и обврските, приходите и расходите. Реалните состојби може да се разликуваат од овие проценки. Проценките и претпоставките постојано се прегледуваат. Измените на сметководствените порценки се признаваат во периодот во кој е извршена измена на проценката и во идните периоди доколку измената влијае и на идниот период.

2.6 Континуитет во работењето

Финансиските извештаи се изгответи врз основа на претпоставката за континуитет во работењето односно дека друштвото ќе продолжи да работи во дологодна иднина. Друштвото нема намера, ниту потреба да го ликвидира или материјално да го ограничи опсегот на своето работење.

3. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Основните сметководствени политики применети при подготвувањето на финансиските извештаи се дадени подолу. Сметководствените политики се применуваат конзистентно во текот на целата презентирана година.

Сметководствените политики на друштвото се во согласност со нашите законски прописи. Евиденцијата на сите деловни настани се води според важечките прописи од таа област што се на важност во нашава држава, односно согласно Законот за трговските друштва и Правилникот за водење на сметководство.

3.1. Курсни разлики

Трансакциите направени во странски средства на плаќање се пресметуваат во денари по курсот кој важел на денот на трансакцијата. Салдата на странските средства на плаќање се

пресметани по курсот кој важел на денот на Билансот на состојбата. Курсните разлики настанати во текот на годината се искажуваат о Билансот на успех како приходи или расходи во периодот во кои што настанале.

Друштвото е изложено на странска валута ЕВРО.

Девизните курсеви употребени за деноминација се како што следи:

	31.12.2021	31.12.2020
EUR	61,6270	61,6940
\$	54,3736	50,2353
£	73,4267	68,3136

Трансакциите направени во странски средства на плаќање се пресметуваат во македонски Денари по курсот кој важел на денот на трансакцијата. Курсните разлики настанати од таквите трансакции во текот на годината и од сведувањето на средствата и обврските искажани во странски средства за плаќање по курсот кој важел на денот на Извештајот за финансиска состојба, се искажуваат во Билансот на успех како приходи или расходи. Курсните разлики настанати од искажувањето во Денари а вложувањата изразени во странски средства за плаќање, се прикажани во главнината.

3.2. Основни средства

Набавките на основните средства во текот на годината се евидентираат по набавна вредност. Набавната вредност претставува фактурна вредност на набавните основни средства, зголемена за сите трошоци настанати до нивното ставање во употреба. Набавната вредност ја сочинува фактурната вредност, вклучувајќи царина и даноци, намалена за попусти и работи што произлегува од таквото отуѓување и се прикажува во извештајот за сеопфатна добивка.

Отстапените или на друг начин отуѓени материјални средства, се елиминираат од Извештајот на финансиската состојба заедно со исправката на вредност.

Добивката или загубата што произлегува од таквото отуѓување се прикажува во Извештајот за сеопфатна добивка.

Недвижностите и опремата се евидентираат по нивната набавна вредност намалена за акумулираната амортизација. Набавната вредност вклучува трошоци кои директно се однесуваат на набавката на средствата. Цената на чинење на недвижностите, изградени во сопствена режија, се состои од трошокот за материјал, директна работна сила и соодветни општи производни трошоци.

Последователните набавки се вклучени во евидентираната вредност на средството или се признаваат како посебно средство, соодветно, само кога постои веројатност од прилив на идни економски користи за Друштвото поврзани со ставката и кога набавната вредност на ставката може разумно да се измери. Сите други редовни одржувања и поправки се евидентираат како расходи во Билансот на успехот во текот на периодот во кој се јавуваат.

3.2.1 Амортизација

При пресметка на амортизација друштвото самостојно ги утврдува стапките за пресметка на амортизација согласно Меѓународните сметководствени стандарди. Со оглед на фактот дека Република Северна Македонија ги има прифатено во целост Меѓународните сметководствени стандарди, со кои е регулиран начинот на пресметување на амортизацијата и утврдувањето на висината на амортизационите стапки, друштвото треба при пресметка на стапките за амортизација да се води од животниот век на основните средства.

Амортизацијата се пресметува од првиот ден на наредниот месец. Не се пресметува амортизација на земјиштето и инвестициите во тек.

Амортизацијата на недвижностите, постројките и опрема и канцелариски инвентар и мебел, транспортни средства се пресметува правопропорционално, со цел да се распределат набавната вредност до нивните резидуални вредности низ проценетиот век на употреба, како што следи:

Опис на основно средство	Стапка на амортизација (2021)	Проценет век на употреба (2021)	Стапка на амортизација (2020)	Проценет век на употреба (2020)
Градежни објекти	2,5%	40	2,5%	40
Постројки и опрема	25%	4	25%	4
Алат, погонски и деловен инвентар и мебел	10%	10	10%	10

Трошоците за редовно одржување и поправки се евидентираат на товар на трошоците за одржување и заштита во моментот на нивно настанување.

Издатоците за реконструкција, адаптација или друго вложување со кои се зголемува корисниот век на употреба или капацитетот се капитализираат со нивното настанување.

Резидуалните вредности на средствата и проценетиот век на употреба се проверуваат и доколку е потребно се корегираат, на секој датум на Извештај за финансиската состојба. Кога евидентираниот износ на средствот е повисок од неговиот проценет надоместлив износ, тој веднаш се отпишува до неговиот надоместлив износ.

Приходите или расходите поврзани со оттуѓувања се одредуваат по пат на споредба на приливите со евидентираниот износ. Разликите се вклучени во Извештајот за сеопфатна добивка во периодот кога настануваат.

Инвестициите во тек се евидентираат по набавна вредност на датумот на набавка, односно врз основа на времените ситуации добиени од изведувачите.

На средствата евидентирани на сметката на инвестициите во тек до моментот на нивно ставање во употреба, не им се пресметува амортизација.

3.3 Залихи

Залихите се состојат од залихи на сировини и материјали, залиха на трговска стока и готови производи. Вредноста на залихите се утврдува по метода на набавни цени кај големопродажба. Набавната вредност на трговските стоки ги содржи фактурната вредност, царините, даночите, трошоците за транспорт, осигурување и други зависни трошоци кои се однесуваат на набавката. Попустите и работите не се вклучени во набавната вредност. Нето очекуваната продажна вредност е предвидената продажна цена во нормален тек на работење, намалена за продажните трошоци.

3.4 Побарувања од купувачите

Побарувањата од купувачите се искајуваат според нивната објективна вредност, намалена за попустите и исправката на вредност. Исправката на вредноста на побарувањата од купувачите се врши секогаш кога постојат објективни докази дека побарувањето не може да се наплати.

Индикаторите кои се користат при проценката на ненаплатливост на побарувањата се:

- Несолвентност,
- можноста од ликвидација и стечај и
- доцнење при исплатата на побарувањата.

Износот на исправката на вредноста претставува разлика помеѓу фактурната вредност на побарувањата и износот кој се очекува да биде надоместен.

Во случај на ненаплатливост на побарувањето истото се отпишува и се оданочува согласно законските прописи. Последователната наплата на претходно отпишани износи се признаваат како тековни добивки.

3.5 Пари и парични еквиваленти

Парите и паричните еквиваленти се состојат од парични средства на жиро сметки-денарски и девизни и благајна.

3.6. Бенефиции на вработените

Друштвото, во текот на своето нормално работење, врши исплати во корист на своите вработени за пензиско и здравствено осигурување, вработување и персонален данок кои што се пресметуваат на основа на бруто платите.

Друштвото не работи со било какви пензиски шеми или план за бенефиции после пензионирањето и консеквентно, нема обврски во однос на пензиите.

3.7 Данок на добивка

Данокот на добивка се пресметува и плаќа согласно одредбите на Законот за данок на добивка. Плаќањето на месечниот данок се врши аконтативно утврдено од даночните органи. Крајниот данок по стапка од 10% се утврдува од финансискиот резултат корегиран за даночно непризнаените расходи.

3.8 Данок на додадена вредност

Данокот на додадена вредност се пресметува и плаќа на прометот на производи, стоки и услуги извршен на домашен пазар, согласно со Законот за данок на додадена вредност.

Прометот од друштвото подлежи на оданочување со данок на додадена вредност, со право на одбивка на претходниот ДДВ.

3.9 Обврски кон добавувачите

Обврските кон добавувачите првично се признаваат врз основа на износот исказан во фактурата.

3.10 Обврски по кредити

Иницијално, кредитите се прикажуваат по нивната номинална вредност, намалени за трошоците на трансферот. Во понатамошните периоди, кредитите се прикажуваат намалени за пресметаната камата.

Кредитите се прикажани како долгорочни обврски, со нивно прераспределување за делот кој доспева како краткорочен кредит.

3.11 Приходи

Приходите се мерат според објективната вредност на надоместокот кој што е примен и се побарува како резултат од продажбата на редовните активности на Друштвото. Приход од продажба се признава по испорачувањето на добрата и нивното прифаќање од страна на купувачот, намален за данокот на додадена вредност и попусти.

Друштвото своите приходи ги мери според објективната вредност на примениот надомест или побарување. Приходите се признаваат ако истовремено пораснат средствата или се намалат обврските.

Приходите од продажба се признаваат ако:

- на купувачот се пренесени сите ризици и користи од сопственоста над производи,
- друштвото не задржува, ниту трајно управување, ниту контрола над производите,
- износот на приходите може да се измери,
- е веројатно дека продадените производи ќе се наплатат,
- трошоците кои настанале или кои ќе настанат во врска со продажбата може со сигурност да се измерат.

Ако во моментот на настанувањето на настанот се процени дека наплатата не е извесна, приходите се одложуваат. За реализација од претходните пресметковни периоди и за онаа која во тековниот пресметковен период е пресметана во корист на приходите се врши исправка на побарувањата на товар на трошоците.

Во политиката за признавање на расходи, друштвото се придржува до следниве критериуми:

- расходите имаат за последица намалување на средствата или зголемување на обврските, што е возможно да се измери со сигурност,

- расходите имаат директна поврзаност со настанатите трошоци и посебните позиции на приходите,
- кога се очекува остварување на приходите во повеќе идни пресметковни периоди, тогаш признавањето на расходите се извршува со постапката на разумна алокација на пресметковни периоди,
- расходот веднаш се признава во пресметковен период кога издатокот не остварува идни економски користи, а нема услови да се признае како позиција на активата во билансот,
- расходот веднаш се признава во пресметковниот период и тогаш кога настанала обврската а нема услови да се признае како позиција на активата.

3.12 Трошоци за позајмување

Трошоците за позајмување, вклучувајќи ги трошоците по основ на камати во врска со позајмување на средствата (позајмици и кредити) се признаваат како трошок во извештајот за сеопфатна добивка за периодот во кои настанале.

3.13 Компаративи

Компаративните износи во извештајот се променети онаку каде што е потребно, со цел да се соодветни на промените во извештајот од оваа година.

3.14 Капитал и резерви

Капитал Капиталот ја претставува номиналната вредност на вложените средства.

Резерви Резервите се состојат од законски резерви, создадени во текот на периодите врз основа на распределбата на акумулирани добивки во согласност со законската регулатива и одлуките на Друштвото и останати резерви во која е содржан и делот на реинвестираната добивка.

Акумулирани добивки/загуби Акумулираните добивки/загуби ги вклучуваат тековните, како и оние од претходните периоди, задржани добивки и загуби.

3.15 Резервирања

Резервирање се признава во билансот на состојба кога Друштвото има тековна обврска како резултат на настан од минатото и постои веројатност дека ќе биде потребен одлив на средства кои вклучуваат економски користи за подмирување на обврската, а воедно ќе биде направена веродостојна проценка на износот на обврската. Резервирањата се проверуваат на секој датум на Биланс на состојба и се корегираат со цел да се рефлектира најдобрата тековна процена. Кога ефектот на времената вредност на парите е материјален, износот на резервирањето претставува сегашна вредност на трошоците кои се очекува да се појават за подмирување на обврската.

4. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПРОЦЕНКИ

Сметководствените процени направени од страна на Друштвото постојано се следат и се базираат на претходно искуство и останати фактори, вклучувајќи предвидување на идни настани кои се оценуваат како разумни во дадените услови.

4.1 Значајни сметководствени проценки и претпоставки

Друштвото прави проценки и претпоставки за во иднина. Проценките постојано се следат, а се базираат врз основа на минати искуства и други фактори, вклучувајќи ги очекувањата за идните настани. Најчестите проценки и претпоставки се прикажани подолу:

A) Корисен век на средствата

Корисниот век на средствата се утврдува врз основа на минато искуство со слични средства, како и идниот технолошки развој и промени на економските и индустриските фактори. Соодветноста на проценетиот корисен век се оценува годишно, или кога постојат индикации за значителни промени на проценките.

Б) Потенцијално оштетување на основните средства и нематеријалните средства

Ние ја проценуваме потребата од оштетување на основните средства и нематеријалните средства секогаш кога постои причина дека сметководствената вредност може значително да ја надминува надоместувачката вредност и кога оштетувањето е предвидено. Надоместувачката вредност се утврдува со помош на пресметки, при што се користат широк обем на проценки и фактори кои влијаат врз неа. Покрај тоа, ги земаме во предвид идните приходи и трошоци, технолошката застареност, прекин на активностите и други промени на факторите кои може да доведат до оштетување.

Доколку се идентификува оштетување, исто така се утврдува разликата меѓу објективната вредност и трошоците за продажба, со цел да се пресмета точниот износ на оштетување. Бидејќи оваа пресметка е субјективна, износот на потенцијалното оштетување може значително да се разликува од резултатите од овие калкулации.

В) Исправка на побарувањата од купувачи и останати побарувања

Калкулацијата за исправка на спорни побарувања се пресметува врз основа на проценетите загуби од неспособноста на купувачите да ги исплатат бараните износи. За оние купувачи кои се банкрот или ликвидација, оштетувањето се пресметува индивидуално, додека за останатите купувачи се пресметува врз база на портфолиото, земајќи ја во предвид старосната структура на побарувањата и минатите отписи, кредитната способност на купувачите и промените во условите за плаќање. Овие фактори се оценуваат периодично и се прават промени доколку е потребно. Проценките вклучуваат предвидувања за идните активности на купувачот и идните наплати на побарувањата. Доколку финансиската состојба на купувачите се влоши, отписите на тековните побарувања ќе бидат повисоки од превидените и може да го надминат нивото на загуба.

Г) Резервации

Резервациите генерално се субјективни, посебно во случај на судски спорови. Друштвото ја оценува можноста за негативен настан, како резултат на минати настани и доколку таа изнесува над педесет проценти, Друштвото во целост ја прикажува обврската. Друштвото вообичаено извршува разумна проценка, но поради високото ниво на несигурност, во некои случаи евалуацијата можно е да се разликува во крајниот ефект. Во тековната 2021 година друштвото учествува во неколку судски спорови.

5. ПРОМЕНА НА СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ПОЛИТИКИ, СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ОЦЕНКИ И КОРЕКЦИЈА НА ГРЕШКИ

Нема промена на сметководствените политики.

Усогласеност со законската регулатива.

Друштвото ги извршува своите активности во согласност со законската регулатива на Република Северна Македонија.

6. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИОТ РИЗИК

6.1. Фактори на финансискиот ризик

Во своето работење, Друштвото е изложено на повеќе видови на финансиски ризици како што се пазарен ризик (ризик од промена на девизните курсеви), кредитен ризик, ризик од неликвидност, каматен ризик и даночен ризик. Пристапот на Друштвото во управување со финансискиот ризик е насочен кон проценка на непредвидливоста на финансискиот пазар и настојува да изнајде начин за навремено минимизирање на потенцијалните негативни ефекти. Управувањето со ризик го врши Финансискиот сектор, а врз основа на политиките одобрени од страна на управителот.

а) Пазарен ризик

Пазарниот ризик се дефинира како “ризик од флукутација на пазарната вредност или идните парични текови на финансиските инструменти како резултат на промена на пазарните цени” и вклучува каматен ризик, валутен ризик и други ценовни ризици. Поради тоа што најголемиот дел од приходите и трошоците на Друштвото се остварени во македонски денари (МКД), функционална валута на Друштвото е МКД и како резултат на тоа, целта на Друштвото е да го минимизира нивото на финансискиот ризик во МКД услови.

За презентација на пазарните ризици потребни се сензитивни анализи за прикажување на ефектите од хипотетички промени на релевантните ризични варијабли на добивката или загубата или акционерскиот капитал. Периодичните ефекти се детерминирани од поврзаноста на хипотетичките промени на релевантните ризични варијабли со билансот на финансиските

инструменти на денот на билансот на состојба. Салдото на денот на билансот на состојба ја прикажува цела година.

б) Девизен ризик

Друштвото е вклучено во меѓународни трансакции и е изложено на ризик од промена на девизните курсеви, како резултат на изложеноста на домашната валута во однос на различните странски валути. Долгорочните обврски по кредити и побарувањата и обврските спрема странските купувачи/добавувачи се деноминирани во странски валути. Од тие причини друштвото е изложено на ризик поврзан со можните флуктуации на девизните курсеви. Значаен дел од работењето на Друштвото како што се: продажбите на производи и услуги, набавка на основни средства, сировини и материјали, услуги и кредити се деноминирани во денари од странски валути. Друштвото не користи финансиски инструменти за минимизирање на ризикот, од причини што такви инструменти не постојат на пазарот во Република Северна Македонија.

в) Кредитен ризик

Друштвото нема значајна концентрација на кредитен ризик. Воспоставените политики и процедури овозможуваат продажба на купувачи со соодветна кредитна историја. Побарувањата од купувачите се состојат од голем број на салда. На тој начин, управувањето со кредитниот ризик вклучува политика на разумно намалување и дисперзија на концентрацијата на побарувањата во портфолиото на клиентите.

г) Каматен ризик

Каматниот ризик претставува ризик од флуктуација на пазарната вредност или идните парични текови на финансиските инструменти поради движење на пазарните каматни стапки. Промената на каматните стапки и каматните маржи може да влијае врз финансиските трошоци и финансиските инвестиции. Друштвото нема значајни каматносни побарувања. Друштвото не поседува значајни финансиски средства кои би обезбедиле принос на камати, така што готовинскиот тек на Друштвото не е под влијание на промените на пазарните каматни стапки. Друштвото е изложено на каматен ризик за обврските по долгорочни кредити. Кредитите одобрени со варијабилна каматна стапка, ја зголемуваат изложеноста на каматен ризик поврзан со паричните текови. Кредитите одобрени со фиксна каматна стапка, ја зголемуваат изложеноста на каматен ризик на објективна вредност.

Друштвото редовно ја следи изложеноста на каматен ризик.

д) Ризик на ликвидност

Ризикот на ликвидност претставува ризикот од неспособноста на Друштвото да ги исплати своите обврски навремено.

Раководството на друштвото води грижа за обезбедување на ликвидноста. Политика на друштвото е да одржува соодветен износ на пари и парични средства со цел да ги подмири обврските во иднина. Дополнителен износ на пари најчесто се депонира во комерцијалните банки. Процесот на управување со ликвидносниот ризик вклучува проекција на паричните текови според девизните валути и утврдување на потребниот износ на ликвидни средства, земајќи ги во предвид бизнис планот, наплатата на побарувањата и одливот на парични

средства. Во соодветни случаи, Друштвото користи краткорочни и долгорочни кредити за финансирање на работењето. Раководството управува со ризикот од ликвидност преку одржување на извесен износ на слободни пари и парични еквиваленти, секојдневно следење на состојбата на паричните средства и проекции за идните парични приливи и одливи.

ѓ) Даночен ризик

Македонската даночна легислатива е предмет на различни интерпретации и чести измени. Интерпретирањето на даночната легислатива која даночните власти ја применуваат врз трансакциите и активностите на Друштвото, може да не коинцидира со интерпретациите на менаџментот. Како резултат на тоа, одредени трансакции може да бидат предмет на даночна контрола од која можат да произлезат дополнителни даноци, казни и камати кои можат да бидат материјални. Документацијата на друштвото може да биде предмет на даночна контрола за период од најмногу десет години.

е) Управување со ризикот на капитал

Целта на Друштвото при управување на капиталот е да ја зачува способноста да продолжи со своите активности во континуитет и со то да овозможи добивка за акционерите и бенефиции за останатите акционери, како и да одржува оптимална структура на капиталот за да го намали трошокот на капитал.

ж) Проценка на објективна вредност

Категориите пари и парични средства, побарувања од купувачи и останати финансиски средства имаат краток рок на доспевање. Поради оваа причина, нивната сметководствена вредност на денот на известување е слична со нивната објективна вредност.

Објективната вредност претставува износ за кој некое средство може да се замени или обврска да се подмири по пазарни услови, односно меѓу странки кои влегуваат во доброволни трансакции. Објективната вредност се базира на проценката од страна на раководството, зависно од видот на средствата и обврските.

Евидентираната вредност на обврските и средствата соодветствува на нивната објективна вредност поради нивното краткорочно доспевање.

Објективната вредност на монетарните средства, кои вклучуваат парични средства, се смета дека е приближна на нивните содветни сметководствени вредности по дефиниција и поради нивната доспеаност од помалку од 3 месеци.

Евидентираниот износ на обврските кон добавувачи и останати обврски е приближен на нивната објективна вредност.

7. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ

Ризик од финансирање

Друштвото врши финансирање на своето работење по пат на користење на долгорочни кредити со цел да обезбеди соодветен поврат на вложувањата. Овој показател претставува однос помеѓу нето обврските и вкупниот капитал. Нето обврските ја претставуваат разликата меѓу обврските по кредити (вклучувајќи ги долгорочните кредити) и паричните средства.

Раководството на друштвото врши редовна анализа на кредитната задолженост.

Друштвото континуирано ја следи својата задолженост преку соодветна анализа која со состојба на 31 Декември 2021 и 31 Декември 2020 е следна:

	2021	2020
Обврски по кредити	0	0
Пари и парични еквиваленти	-4,208	-2,894
Нето обврски по кредити	-4,208	-2,894
Капитал	423,839	336,463
Нето обврски по кредити/капитал	-0.99%	-0.86%

Ризик од девизни валути

Друштвото влегува во трансакции во странска валута, кои произлегуваат од продажби и набавки на странските пазари при што истото е изложено на секојдневни промени на курсевите на странските валути.

Друштвото е изложено на странска валута ЕУР. Изложеноста спрема ЕУР кај обврските ги вклучува и обврските по кредити од домашни банки кои имаат девизна клаузула и чија отплата во денари зависи од движењата на курсот на денарот во однос на Еврото.

Ризик од промена на каматите

Друштвото се изложува на ризик од промена на каматни стапки во случај кога користи кредити или кога има пласирано средства кај други друштва или банки договорени по варијабилни каматни стапки.

Сметководствената вредност на финансиските средства и обврски според изложеноста на каматниот ризик на крајот на годините е како што следува :

Финансиски средства

Некаматоносни:	2021	2020
Парични средства и парични еквиваленти	4,208	2,894
Побарувања од купувачите	161,528	105,411
Останати побарувања и позајмици	1,190	5,934

Вкупно	166,925	114,239
Каматносни со променлива камата		
-Парични средства на сметки	0	0
-Дадени позајмици и депозити	14	0
Вкупно	14	0

Финансиски обврски

Некаматносни:	2021		2020	
	Обврски кон добавувачи	89,697	Останати краткорочни обврски	831,159
Вкупно	919,174		921,406	
Каматносни со променлива камата:				
Кредити	0		0	
Вкупно	0		0	

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување на каматните стапки на користените кредити и дадени депозити во банки за 1% поен. Анализата е направена на салдата на обврски за кредити и дадени депозити на датумот на извештајот на финансиската состојба.

Позитивните износи се зголемувања на добивката, а негативните се намалувања на добивката за соодветниот период.

	Зголемување за 1% поени		Намалување за 1% поени	
	2021	2020	2021	2020
Обврски по кредити	0	0	0	0
Побарувања по кредити	0.1	0	-0.1	0
Нето ефект	0.1	0	0.1	0

Ризик од ликвидност

Коефициенти на ликвидност

(во илјади денари)

	2021	2020
Тековни средства	174,697	120,961
Тековни обврски	927,281	932,499
Залихи	5,317	5,281
Тековен коефициент	0.19	0.13
Брз коефициент	0.18	0.12

Објаснувачки белешки кон билансот на успех

8 Приходи од продажба

ОПИС	2021	2020
Приходи од продажба на добра (производи) и услуги во земјата	263,337	233,728
Приходи од продажба на добра (стоки) во земјата	0	6
Приходи од продажба на материјали, резервни делови и отпадоци	0	0
Останати приходи од продажба на неповрзани друштва	0	0
ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА	263,337	233,734

9 Оперативни приходи

ОПИС	2021	2020
Добивки од продажба на нематеријални и материјални средства	0	0
Приходи од вредносно усогласување на нематеријални средства	137	-
Приходи од наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврските	4,475	16,801
Приходи од премии, субвенции, дотации и донации	23,404	25,926
Приходи од укинување на долгорочни резервирања	-	-
Останати приходи од работењето	1,216	554
ВКУПНО	29,231	43,280

10 Трошоци за сировини и други материјали

ОПИС	2021	2020
Трошоци за сировини и материјали (за производство)	14,092	9,479
Трошоци за материјали (за администрација, управа)	11,535	714
Трошоци за енергија (за производство)	1,218	9,389
Трошоци за резервни делови и материјали за одржување (за администрација, управа и продажба)	5,716	2,525
Отстапување од стандардните (плански) цени	26	0
Трошоци за ситен инвентар, амбалажа и автогуми (за производство)	5,261	2,884
ВКУПНО	37,848	24,990

11 Услуги со карактер на материјални трошоци

ОПИС	2021	2020
Транспортни услуги	219	418
Поштенски услуги, телефонски услуги и интернет	1,313	1,272
Надворешни услуги за изработка на добра и извршување на услуги	0	0
Услуги за одржување и заштита	5,434	3,523
Наем-лизинг	7,327	19,071
Комунални услуги	300	274
Трошоци за реклама, пропаганда и саеми	3	6
Останати услуги	1,432	13,790
ВКУПНО ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИ	16,028	38,354

12 Останати трошоци од работењето

ОПИС	2021	2020
Трошоци за користење на права (основен наем)	3	0
Трошоци за спонзорства и донации	429	30
Трошоци за надомест и други примања на членови на УО и НО	1,653	1,846
Трошоци за репрезентација	131	197
Трошоци за осигурување	234	411
Банкарски услуги и трошоци за платен промет	207	212
Даноци кои не зависат од резултатот, членарини и други давачки	115	142
Останати трошоци на работењето	14,236	10,612
ВКУПНО ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИ	17,009	13,450

13 Плати и надоместоци од плати

ОПИС	2021	2020
Плата и надоместоци на плата-брuto (за производство)	74,066	65,221
Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци	497	488
Надоместоци на трошоци на вработените и подароци	540	88
Останати трошоци на вработените	2,799	393
ВКУПНО	77,903	66,190

14 Останати расходи од работењето

ОПИС	2021	2020
Кусоци, кало, растур, расипување и кршење	179	121
Загуби врз основа на расходувања и загуби од продажба на постојани средства	-	-
Расходи врз основа на директен отпис на побарувања	1,546	3,616
Казни, пенали, надоместоци за штети и друго	558	28
Останати расходи од работењето	554	6,000
ВКУПНО	2,836	9,765

15 Вредносно усогласување (обезвреднување) на нематеријални средства

ОПИС	2021	2020
Вредносно усогласување (обезвреднување) на вложувања во недвижности	21,198	57,293
Вредносно усогласување (обезвреднување) на краткорочни побарувања	0	10,771
Вредносно усогласување (обезвреднување) на долгорочни побарувања, депозити и слично	0	0
Вредносно усогласување (обезвреднување) на залихи	0	476
ВКУПНО	21,198	68,539

16 Финансиски приходи

ОПИС	2021	2020
Приходи врз основа на позитивни курсни разлики од работење со поврзани друштва	0	0
Приходи врз основа на камати од работењето со неповрзани друштва	0	14
Приходи врз основа на позитивни курсни разлики од од работењето со неповрзани друштва	10	0
Останати финансиски приходи	0	0
ВКУПНО	10	14

17 Финансиски расходи

ОПИС	2021	2020
Расходи врз основа на камати од работењето со поврзани друштва	0	0
Расходи врз основа на курсни разлики од работењето	-	-
Останати финансиски расходи	2,600	2,846
Расходи врз основа на камати од работењето со неповрзани друштва	323	68
Расходи врз основа на негативни курсни разлики од неповрзани друштва	0	75
ВКУПНО	2,924	2,990

ЈП ДЕПОНИЈА ДРИСЛА - Скопје
 Белешки кон финансиските извештаи
 Состојба за годината што завршува со 31.12.2021 година

Објаснувачки белешки кон билансот на состојба

18 **Недвижности,
постројки и опрема**

ОПИС	Земјишта	Градежни објекти	Постројки и опрема	Алат, погонски и канцелариски инвентар, мебел	Аванси за набавка на материјални средства и останати средства	Материјални средства во подготвка	Останати материјални средства	ВКУПНО
ПРОМЕНИ ВО 2020								
Набавна вредност 01.01.	878,275	218,070	113,728	40,021	6,804	159,311	2,444	1,418,654
Набавени	1,284	16,960	3,154	3,681	-			25,079
Отуѓени, расходовани	-		-		(6,000)	(58,899)		(64,899)
Состојба на 31.12.	879,559	235,030	116,882	43,702	804	100,412	2,444	1,378,833
АКУМУЛИРАНА АМОРТИЗАЦИЈА								
Состојба на 01.01.	-	(132,438)	(60,493)	(26,697)		-	(786)	(220,414)
Тековна амортизација	-	(8,474)	(6,299)	(1,802)		-	(184)	(16,759)
Намалување (отуѓување, расход)	-	-	370	383			28	781
Состојба на 31.12.	-	(140,912)	(66,422)	(28,116)	-	-	(942)	(236,392)
ПРОМЕНИ ВО 2021								
Набавна вредност 01.01.	879,559	235,030	116,882	43,702	804	100,412	2,444	1,378,833
Набавени	-	-	7,222	6,558		33,617		47,397
Отуѓени, расходовани	-		(497)	(541)		(82)		(1,120)
Состојба на 31.12.	879,559	235,030	123,607	49,719	804	133,947	2,444	1,425,110
АКУМУЛИРАНА АМОРТИЗАЦИЈА								
Состојба на 01.01.	-	(140,912)	(66,422)	(28,116)	-	-	(942)	(236,392)
Тековна амортизација	-	(8,430)	(7,186)	(2,500)	-	-	(136)	(18,252)
Намалување (отуѓување, расход)	-	-	497	541				1,038
Состојба на 31.12.	-	(149,342)	(73,111)	(30,075)	-	-	(1,078)	(253,606)
СМЕТКОВОДСТВЕНА ВРЕДНОСТ								
Состојба на 31.12.2021	879,559	85,688	50,496	19,644	804	133,947	1,366	1,171,504
Состојба на 31.12.2020	879,559	94,118	50,460	15,586	804	100,412	1,502	1,142,441

19 Нематеријални средства

ОПИС	Софтвер	Нематеријални средства во подготовкa	Лиценци	ВКУПНО
ПРОМЕНИ ВО 2020				
Набавна вредност 01.01.	19,048	-	-	19,048
Набавени	-	1,500	-	1,500
Отуѓени, раходовани	-	-	-	-
Состојба на 31.12.	19,048	1,500	-	20,548
АКУМУЛИРАНА АМОРТИЗАЦИЈА				
Состојба на 01.01.	(9,705)	-	-	(9,705)
Тековна амортизација	(1,905)	-	-	(1,905)
Намалување (отуѓување, расход)	-	-	-	-
Состојба на 31.12.	(11,610)	-	-	(11,610)
ПРОМЕНИ ВО 2021				
Набавна вредност 01.01.	19,048	1,500	-	20,548
Набавени	7,840	-	-	7,840
Отуѓени, раходовани	-	(1,500)	-	(1,500)
Состојба на 31.12.	26,888	-	-	26,888
АКУМУЛИРАНА АМОРТИЗАЦИЈА				
Состојба на 01.01.	(11,610)	-	-	(11,610)
Тековна амортизација	(2,393)	-	-	(2,393)
Намалување (отуѓување, расход)	-	-	-	-
Состојба на 31.12.	(14,003)	-	-	(14,003)
СМЕТКОВОДСТВЕНА ВРЕДНОСТ				
Состојба на 31.12.2021	12,885	-	-	12,885
Состојба на 31.12.2020	7,439	1,500	-	8,939

20 Долгорочни финансиски средства

ОПИС	2021	2020
Останати долгорочни финансиски средства	388	0
Останати долгорочни побарувања	34	0
ВКУПНО	422	0

21 Парични средства и еквиваленти

ОПИС	2021	2020
Пари на сметки во банка	4,192	2,883
Девизни сметки	0	0
Парични средства во благајна	16	11
Останати парични средства	0	0
ВКУПНО	4,208	2,894

22 Побарувања од купувачи

ОПИС	2021	2020
Побарувања од купувачи сaldo	194,476	118,079
Побарувања од купувачи во странство saldo	0	0
Побарувања за дадени аванси, депозити во земјата	1,394	1,535
Побарувања за дадени аванси, депозити и кауции во странство	0	0
Спорни и сомнителни побарувања	1,811	1,770
Вредносно усогласување на побарувањата од купувачи	(36,153)	(15,972)
ВКУПНО	161,528	105,411

23 Побарувања од државни органи и институции

ОПИС	2021	2020
Данок на додадена вредност	1,188	727
Побарувања за повеќе платен данок на добивка, данок на вкупен приход	2	5,207
Побарувања за повеќе платен персонален данок на доход	-	-
Побарувања за повеќе платени придонеси и други давачки	-	-
Останати побарувања од државни органи и институции	-	-
ВКУПНО	1,190	5,934

24 Побарувања од вработените

ОПИС	2021	2020
Останати побарувања од вработените	139	1
ВКУПНО	139	1

25 Краткорочни финансиски средства

ОПИС	2021	2020
Краткорочни кредити и заеми од поврзани друштва во земјата	-	-
Останати краткорочни финансиски средства	14	-
ВКУПНО	14	0

26 Залиха на сировини и материјали

ОПИС	2021	2020
Сировини и материјали на залиха	5,317	5,745
Вредносно усогласување на залихите на сировини и материјали	0	-464
ВКУПНО	5,317	5,281

27 Останати побарувања

ОПИС	2021	2020
Останати побарувања	30	559
ВКУПНО	30	559

28 Платени трошоци за идни периоди и пресметани приходи

ОПИС	2021	2020
Однапред платени трошоци	2,272	882
ВКУПНО	2,272	882

29 Долгорочни обврски

ОПИС	2021	2020
Долгорочни обврски спрема добавувачи во земјата	6,136	-
Долгорочни обврски врз основа на заеми и кредити во земјата и странство	2,253	3,380
ВКУПНО	8,389	3,380

30 Краткорочни обврски спрема поврзани друштва

ОПИС	2021	2020
Обврски од поврзани друштва	-	-
ВКУПНО	0	0

31 Обврски спрема добавувачи

ОПИС	2021	2020
Обврски спрема добавувачи во земјата	87,395	90,171
Обврски спрема добавувачи во странство	0	0
Обврски за примени аванси, депозити и кауции во земјата	106	76
Обврски за камати(договорни и казнени)	2,197	0
ВКУПНО	89,697	90,247

32 Краткорочни кредити

ОПИС	2021	2020
Краткорочни кредити и заеми од странство	-	-
ВКУПНО	0	0

33 Обврски кон вработените

ОПИС	2021	2020
Обврски за плата и надоместоци на плата	383	8
Обврски за надоместоци на трошоците на вработените	74	29
Останати обврски спрема вработените врз основа на колективни договори	1,606	82
ВКУПНО	2,064	119

34 Тековни даночни обврски

ОПИС	2021	2020
Обврски за персонален данок на доход	1,782	1,959
Обврски за даноци и придонеси на плата и надоместоци од плата	-	-
Обврски за данок на добивка, данок на вкупен приход	5,762	6,691
ВКУПНО	7,544	8,650

35 Останати краткорочни обврски

ОПИС	2021	2020
Останати краткорочни обврски	7,716	10,703
Обврски врз основа на останати и краткорочни финансиски средства	391	391
ВКУПНО	8,107	11,093

36 Одложени плаќања на трошоци и приходи на идни периоди (ПВР)

ОПИС	2021	2020
Однапред пресметани трошоци	819,868	822,390
Одложено признавање на приходи врз основа на државни поддршки	-	-
ВКУПНО	819,868	822,390

37. КАПИТАЛ

	(во илјади денари)	
	2021	2020
Основна главнина	154	154
Резерви	140.566	109.060
Акумулирана добивка/загуба	195.742	195.742
Добивка/загуба за деловната година	87.377	31.506
Вкупно	423.839	336.463

Сопственичката структура на друштвото со 31.12.2021 година е прикажана во следната табела:

Основач/сопственик	Износ 000 МКД	% на учество
Град Скопје	154	100%
Вкупно	154	100%

38. ДИВИДЕНДА

Во тековната 2021 година Друштвото нема исплаќано дивиденда.

39. ПРЕЗЕМЕНИ ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ

A) Правни спорови

Судски спорови

Со состојба на 31 декември 2021 година не се евидентирани резервирања од потенцијални загуби по основ на судски спорови. Раководството на Компанијата редовно ги анализира можните ризици од загуби по основ на судски спорови и евентуални побарувања против Компанијата кои би можеле да се појават во иднина. Иако резултатот од оваа проблематика не може секогаш со сигурност да се утврди, Раководството на Компанијата верува дека истите нема да резултираат во материјално значајни обврски.

Б) Банкарски гаранции

Со состојба на 31.12.2021 година, друштвото нема искористено банкарска гаранција.

В) Хипотеки

Друштвото нема задолжено под хипотека дел од својот движен и недвижен имот и опреми.

Капитални обврски

Не се евидентирани капитални обврски на денот на билансирање кои не се веќе признати во финансиски извештаи.

40. Трансакции со поврзани субјекти

Во 2021 година Друштвото нема трансакции со субјекти кои согласно Законот за трговски друштва имаат третман на поврзани лица.

41. Настани по датумот на известување

По 31 декември 2021 година - датумот на известувањето, до денот на одобрувањето на овие финансиски извештаи, нема настани кои би предизвикале корекција на финансиските извештаи, ниту пак настани кои се материјално значајни за објавување во овие финансиски извештаи.

Додаток 1 – Законска обврска за составување на годишна сметка и годишен извештај за работење

Согласно член 476 од Законот за трговски друштва Годишната сметка која ја изготвуваат трговски друштва вклучува биланс на состојба и биланс на успех и објаснувачки белешки.

Согласно член 476 од Законот за трговски друштва Годишната сметка и финансискиот извештај кои се однесуваат за истата деловна година и кои се подготвтвени согласно одредбите на Законот и со прописите за сметководство треба да содржат идентични податоци за состојбата на средствата, обврските, приходите, расходите, главнината и остварената добивка односно загуба на друштвото за деловната година.

Согласно член 477 од Законот за трговски друштва, Органот на управување на Друштвото, покрај годишната сметка, односно финансиските извештаи, е должен, по завршување на секоја деловна година да изготви и извештај за работата на друштвото во претходната година со содржина определена во член 240 став 2 од ЗТД.

Годишната сметка на Друштвото и Годишниот извештај за работење се дадени во Додатоците 2 и 3.

Органот на Управување на Друштвото го разгледал и одобрил Годишниот извештај за работење.

Директор на ЈП ДРИСЛА – Скопје

Додаток 2 – Годишна сметка

Додаток 3 – Годишен извештај